

Тема: ПРОГРАМА ЗА МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Додавање аудио и видео записи во мултимедијална презентација



ЦЕЛИ: Ученикот да умее да додава аудио и видео записи во мултимедијална презентација;

Ајде накратко да повториме:



- На што се однесуваат анимациските ефекти?
- Дали кога ги поставуваш анимациските ефекти, тие можат да бидат придружени со звук и дали можеш да избереш брзина со која истите ќе се прикажуваат?
- На што се однесуваат транзициските ефекти?
- Дали при нивно поставување можеш да го одбереш начинот на нивно активирање (дали мора да биде активирањето со клик од маусот или?)

Прашањата препишете ги во своите тетратки и обидете се да ги одговорите!


ПРАШАЊАТА И ОДГВОРИТЕ НЕ ГИ ИСПРАЌАЈТЕ НА МЕЈЛ!


При креирањето на презентацијата можат да се постават аудио (музика, песна,...) и видео записи!
На кој начин?


Поставување на аудио запис!

1. Откако ќе ја креираш презентацијата, застани на слајдот на кој сакаш да го поставиш аудио записот;

2. **Insert > Audio >** избери една од можностите



3. Десен клик на иконата  и одбери Trim или Stile и разгледај ги опциите кои можеш да ги избереш. (стилот, времетраењето, ...)




од менито *Style* одбери ја опцијата Play in Background


Поставување на видео запис!

1. Креирај презентацијата, застани на слајдот на кој сакаш да го поставиш видео записот;

2. **Insert > Video** > избери една од опциите



> избери видео >



3. Откако ќе се појави икона на видеото, десен клик на иконата




и разгледај ги опциите кои можеш да ги избереш. (стил, времетраење, започнување...)

(иконата на видеото секогаш е различна, не мора да е како на сликата)

и одбери **Stile**, **Trim** или **Start**



Од менито старт можеш да одбереш:



- Automatically → Автоматско започнување на видеото;
- On Click → Започнување на видеото со клик од маусот;

Што е мастер слајд?

Мастер слајд е слајд на кој можеш да поставиш уредување кое ќе се пренесува на секој слајд во презентацијата (уредувањето го правиш еднаш, а потоа го има на сите слајдови).

View > Slide Masters

Поставување на хиперврски во презентација?

Во презентација можат да бидат вметнати и хиперврски.

Хиперврските можат да водат кон друг слајд во истата презентација, кон други документи и кон веб страни на Интернет.

Со помош на хиперврските можеш да креираш квиз-презентации!

Како се поставува хиперврска?

селектирај објект врз кој поставуваш линк > Insert > Hyperlink

Како се поставува хиперврска?

селектирај објект врз кој е поставен > Insert > Hyperlink > Remove Link


Ученици! Доколку на вашите компјутери имате постара верзија на Power Point и командите што се опишани во наставната единица не соодветствуваат со оние кои вие ги користите, тогаш за објаснување користете го линкот даден подолу. Ќе најдете објаснување за вашите команди (стр.64-65)

- http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/informatika_6_k2.pdf

Корисни линкови:

http://www.eduino.gov.mk/wp-content/uploads/2020/03/inf_6_mk.pdf

<https://www.youtube.com/watch?v=21X3vxZnviA&featu>



Категории Дојди активност За нас Ресурси Професионален развој Контакт

Добредојдовте на Едуино, националната веб-платформа за образование

Тука ќе можете да најдете видео лекции, ресурси, игри и разни активности во поддршка на воспитно-образовниот процес. Едуино има за цел да креира нови ресурси, да организира веќе поставени и да расте и да се развива заедно со учениците, наставниците и родителите.

Е-УЧИМНИЦА

Одберете од понудените опции:

- Предучилишно образование
- Основно образование
- Средно образование

Погледни видео лекции →

За дома: Во вашите тетратки по информатика направете план за наставната единица (препишете ги важните поими кои погоре во презентацијата се опишани)

Задача за дома:

Креирај презентација од 4 слајда.

*** УСЛОВИ – во презентацијата да содржи:**

1. 4 слајда

2. прв слајд: наслов – ПЕРИФЕРНИ ЕДИНИЦИ+ краток текст (за што служат и како се поделени);
(доколку си во можност постави кратко видео поврзано со темата кое можеш да го превземеш од интернет)

3. втор слајд: наслов ВЛЕЗНИ ЕДИНИЦИ

4. Постави слики на влезните единици кои сме ги изучиле во првото полугодие од оваа учебна година.

5. На секоја слика постави анимациски ефект;

6. Постави **аудио запис** кој ќе започне од 2-риот слајд и ќе трае до крајот на презентацијата)

7. трет слајд: наслов ИЗЛЕЗНИ ЕДИНИЦИ

8. Постави слики на излезните единици кои сме ги изучиле во прво полугодие

9. На секоја слика постави анимациски ефект;

10. четврт слајд: напиши го твоето име, презиме и одделение.

11. Постави транзициски ефекти на сите слајдови – по твој избор;

12. Уредувањето на текстот и изборот на дизајнот и сликите на слајдовите нека бидат по твој избор;

Задачата зачувајте ја во својот фолдер на вашиот домашен компјутер. Во тој фолдер зачувајте ги и песната и видеото.

НЕ ЈА ПРАЌАЈТЕ денешната презентација на mail. За праќање – КОГА и КАКО ќе се договориме дополнително.

Ви посакувам успешна работа!